



**ProCredit Bank**

Macedonia

ProCredit Bank, Head Office bul. Jane Sandanski 109a, 1000 Skopje, Macedonia

## Објава за тендер

Набавувач:	ПроКредит Банка АД Скопје
Назив на тендер:	Тендер за набавка на екстра лесно гориво за грејната сезона 2010/2011 година
Број на тендер:	30/2010
e-mail:	<a href="mailto:tenders@procreditbank.com.mk">tenders@procreditbank.com.mk</a>
Факс:	(02) 321 99 01

Датум на објава на тендерот: 02.09.2010 година  
Краен датум на доставување на понудите: 10.09.2010 година

Почитувани,

ПроКредит Банка АД Скопје ќе врши избор на најповолна компанија за набавка на екстра лесно гориво за грејната сезона 2010/2011 година, франко експозитурите на ПроКредит Банка АД Скопје во Скопје и низ Република Македонија.

Во понудата треба да биде вклучена цената на чинење на екстра лесно гориво за греење изразена во **денари/литар**. Во цената треба да бидат вклучени и трошоците за транспорт до филијалите низ Р. Македонија и одобрените попусти.

Минималните потреби на ПроКредит Банка за снабдување со екстра лесно гориво за греење во грејната сезона 2010/2011 изнесуваат околу **35 тони**.

Набавките ќе се вршат sukcesивно, филијала по филијала.

**Банката го задржува правото за избор на повеќе компании.**

### Облик и содржина на понудата:

1. Понудата се изработува во писмен облик и како учесници на Тендер можат да се јават сите добавувачи на ваков тип производи
2. Понудата треба да содржи:
  - а. Име, адреса и седиште на Понудувачот, броеви на телефон и факс, e-mail адреси и лица за контакт;
  - б. Единечна цена по литар екстра лесно гориво. Единечната цена на на понудата изразена во денари со вклучен ДДВ, транспорт и испорака до Експозитурите на ПроКредит Банка АД Скопје во Скопје и низ Р. Македонија. Ве молиме да наведете во понудата дали цената е фиксна или се формира согласно Регулаторна комисија. Исто така, потребно е посебно да го изразите попустот во проценти или апсолутен износ. **При изработката на понудата задолжително се пополнува и Анекс 9 – Понуда за тендер** (во прилог на објавата од тендерот);
  - в. Рок и начин на испорака - **максимум 2 дена по денот на доставувањето на барањето за испорака на екстра лесно гориво;**
  - г. Центри и претставништва со локација надвор од Скопје и во Скопје;
  - д. Докази за квалитет (сертификат за квалитет);
  - ф. Референтна листа;

ProCredit Bank  
Bul. Jane Sandanski 109a  
1000 Skopje, Macedonia  
S.W.I.F.T.: PRBUMK 22

Phone +389/02/321 99 00  
Fax +389/02/321 99 01  
[www.procreditbank.com.mk](http://www.procreditbank.com.mk)  
[info@procreditbank.com.mk](mailto:info@procreditbank.com.mk)

Members of the Managing Board:  
Jovanka Joleska Popovska, General Manager  
Valentina Trajceva Nikovska, Chief Financial Officer  
Emilija Spirovska, Chief Risk Management Officer



**ProCredit Bank**

Macedonia

ProCredit Bank, Head Office bul. Jane Sandanski 109a, 1000 Skopje, Macedonia

- е. Доказ за бонитет од банка или од Централниот Регистар на РМ;
- ж. Антикорупциска изјава потпишана и печатирана;
- з. Информација за тековна состојба на фирмата од Централниот Регистар;
- с. Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка за безбедност забрана за вршење на дејност;
- и. Потврда дека не е отворена стечајна постапка;
- ј. Потврда дека не е отворена ликвидациона постапка;
- к. Странско правно лице кое се појавува како понудувач доставува ревизорски извештај од матично правно лице кој треба да биде издаден од реномирана ревизорска куќа;
- л. Фотокопија од важечка лична карта за физички лица.

Документите се доставуваат во оригинал или копија, со датум на издавање кој не треба да биде постар од 6 (шест) месеци.

**Критериуми за оценување** (бодување) што ќе се применуваат при донесување на одлука по тендер се следните:

- цена на чинење (моментална) со попусти..... 95 бодови
- соработка со банката..... 05 бодови

Одбраните добавувачи се обврзани да отворат сметка во ПроКредит Банка АД Скопје.

Плаќањето ќе биде извршено во законски рок по извршената испорака.

Понудите треба да се испратат во затворено плико, со ознака “Не отварај” и „За тендер“ најдоцна до крајниот датум за доставување на понудите на долунаведената адреса:

**Бул. Јане Сандански 109а, Скопје**

со назнака за **Тендер за набавка на екстра лесно гориво за грејната сезона 2010/2011 година бр.30/2010.**

Понудите кои се примени преку е-mail или по факс, понуди примени по истекот на крајниот рок, понуди добиени и адресирани до вработени на ПроКредит Банка не се сметаат за валидни при одлучување за тендерот.

Пликотото не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува испраќачот.

Доколку по барање на Набавувачот ПроКредит Банка, Понудувачот треба да изработи модел на предметот кој се набавува, изработката и доставувањето до просториите на Банката е на трошок на Понудувачот и моделот останува во сопственост на Понудувачот. ПроКредит Банка не е должна на Понудувачот да му ги надомести трошоците за изработка ниту пак било кои други трошоци настанати во врска со изработката на моделот и не е должна да го откупи истиот.

